

Постапка за регистрација на уред преку Promotool

Пример: понуда за продолжена гаранција

1. Отворете ја следнава веб-страница на Samsung
<https://www.samsung.com/mk/microsite/samsungprodolzenagarancija/>
2. На дното на страницата најдете ја опцијата „Регистрирајте се“ и кликнете на неа.

Продолжена гаранција

Многу може да се случи во претстојните години, затоа даваме продолжена гаранција на одредени Samsung уреди



Апарати за домаќинство

Дознајте повеќе за гаранцијата на нашите избрани Samsung апарати за домаќинство.

Регистрирајте се ➔

3. Повторно на дното на страницата најдете ја опцијата „Постоечки корисник“ и кликнете на неа.

За да остварите право на дополнителна комерцијална гаранција, треба да оставите рецензија и да се регистрирате на веб-локацијата samsungprodolzenagarancija.mk најдоцна 30 дена од датумот на купување.

Број за корисничка поддршка: 00389 23 207 777 (по цена за локален повик за фиксна и мобилна мрежа).

За најбрза поддршка, можете да не контактирате преку Live chat [link](#)

ЦЕЛОСЕН ОПИС НА УСЛОВИ - БЕЛА ТЕХНИКА

ЦЕЛОСЕН ОПИС НА УСЛОВИ - ПРАВОСМУКАЛКА

МОДЕЛИТЕ КОИ ШТО СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ПРОМОЦИЈАТА - БЕЛА ТЕХНИКА

МОДЕЛИТЕ КОИ ШТО СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ПРОМОЦИЈАТА - ПРАВОСМУКАЛКА

Постоечки корисник

4. Означете ги квадратчињата со кои ги прифаќате условите за користење и правилата за приватност. Исто така, по избор, може да изберете и дали сакате да добивате информации за производите на компанијата Samsung.

Потоа, кликнете на опцијата „Постоечки корисник“ или на опцијата „Продолжи како гостин?“.

Создадовме листа за проверка со сите работи што ви се потребни за регистрација



Детали за најавување на сметката
Samsung



Сериски број



Доказ за купување



Доказ за сериски број

Правила и услови

- ☒ Ги прифаќам правилата и условите на промоцијата. [Види правила и услови на промоцијата.](#)
- ☒ Ги прифаќам правилата и условите на промоцијата. [Види правила и услови на промоцијата.](#) *
- ☒ МОДЕЛИТЕ КОИ ШТО СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ПРОМОЦИЈАТА - БЕЛА ТЕХНИКА
- ☒ Ги прифаќам правилата и условите на промоцијата. [Види правила и услови на промоцијата.](#)
- ☒ Сакам да примам информации за производите на компанијата Samsung.

Продолжи како гостин?

[Logout](#)

5. Во овој чекор, изберете го производот што сте го купиле, внесете го датумот на купување и напишете го точниот назив на продавницата од каде што сте го купиле производот.

Потоа кликнете на „Следно“.

1 Детали за купување

2 Детали за производот

3 Рецензија

4 Прикачувајте датотеки

5 Лични податоци

6 Резиме

7 Да се потврди

Ајде да започнеме со вашиот производ Samsung.

Кажете ни кој производ сте го купиле. *

Изберете го вашиот производ Samsung. Нapiшете неколку букви ако вашиот производ не се прикажува.
C21RJAN Вградена плоча со керамичка површина, 3 kW

Користете го календарот за да го изберете датумот на купување. *

Избери датум*
2/15/2025

Физичка продавница *

Samsung web



C21RJAN Вградена плоча со керамичка површина, 3 kW (C21RJAN/BOL)

Датум на купување
Продавница / Веб-продавница Samsung web

Продолжена гаранција - 5 години гаранција

Ние автоматски ги зачувуваме вашите внесени податоци. Нема повеќе време сега?

Продолжи подоцна

Следно

6. Внесете точен сериски број. Ако не знаете кој е серискиот број или каде да го најдете, ставете го курсорот од глувчето врз знакот прашалник (означен со зелена боја).

Информации за производот

Сериски број *

B06XF9DT100578G

?



C21RJAN Вградена плоча со керамичка површина, 3 kW (C21RJAN/BOL)

Датум на купување
Продавница / Веб-продавница Samsung web

Продолжена гаранција - 5 години гаранција

Ние автоматски ги зачувуваме вашите внесени податоци. Нема повеќе време сега?

Продолжи подоцна

Следно

Назад

7. Задолжително кликнете на опцијата „Напиши рецензија“.

Рецензија на производот

Главен производ

C21RJAN Вградена плоча со керамичка површина, 3 kW

Би сакале да го
слушнеме твоето
мислење! *

Напиши рецензија



C21RJAN Вградена плоча со
керамичка површина, 3 kW
(C21RJAN/BOL)

Датум на купување
Продавница / Веб-
продавница Samsung web



Продолжена гаранција - 5
години гаранција

① Ние автоматски ги
зачувуваме вашите внесени
податоци. Нема повеќе
време сега?




Продолжи подоцна

Назад

Следно

8. Потоа, пополнете го образецот за рецензија на производот и споделете го Вашето мислење и искуството при купување.
Откако ќе пополните сè, кликнете на „Објави рецензија“.



SAMSUNG - C21RJAN Вградена плоча со керамичка површина, 3 kW(C21RJAN_BOL)

Моја рецензија за C21RJAN Вградена плоча со керам...

Задолжителните полиња се означени со *

Вкупна оценка*

★★★★★

Одличен

✓

Наслов на рецензија*

Вашиот преглед

✓

Рецензија*

Испечатете ја вашата рецензија. Вашето мислење и искуство со купувањето.

Додади фотографијаДодади видеоДодадете до 6 фотографии

✓

Дали би им го препорачале овој производ на пријатели?

ДаНе

✓

Прекар*

Test

✓

Локација

Test

✓

Е-пошта*

test@gmail.com

✓

☒ Се согласувам со [условите и правилата](#)

✓

Може да добиете е-пошта во врска со овој поднесок. Секоја е-пошта ќе вклучува можност за исклучување од идни комуникации.

ОБЈАВИ РЕЦЕНЗИЈА

* во некои случаи овој чекор нема да биде задолжителен и ќе зависи од правилата на понудата

9. Откако ќе завршите со рецензијата, треба да кликнете на опцијата „Следно“ во долниот десен агол.

Рецензија на производот

Главен производ

C21RJAN Вградена плоча со керамичка површина, 3 k

Би сакале да го
слушнеме твоето
мислење! *

Напиши рецензија



C21RJAN Вградена плоча со
керамичка површина, 3 kW
(C21RJAN/BOL)

Датум на купување

Продавница / Веб-
продавница Samsung web



Продолжена гаранција - 5
години гаранција

① Ние автоматски ги
зачувуваме вашите внесени
податоци. Нема повеќе
време сега?



Продолжи подоцна

Назад

Следно

10. Понатаму, треба да прикачите слики од компјутерот (со видлив датум на купување и продавницата од каде што сте го купиле производот), како и слика од сервискиот број на уредот. Потоа, кликнете на опцијата „Следно“.

Време на слика! Дали ги имате овие слики за нас

- ✓ Доказ за купување
- ✓ Фотографија на сервиски број

① Ние автоматски ги
зачувуваме вашите
внесени податоци.
Нема повеќе време
сега?



Продолжи подоцна

Соочени сте со проблем? Кликнете тука за рестарт

Главен производ: C21RJAN Вградена плоча со керамичка површина, 3 kW

✓ Доказ за купување *

✓ Фотографија на сервиски број *

Назад

Следно

11. Во следниот чекор треба да ги внесете Вашите лични податоци. Откако ќе ги внесете треба да кликнете на опцијата „Следно“ во долниот десен агол.

The image shows a registration form on the left and product details on the right. The form fields are: Имя (test), Презиме (test), Електронска пошта (test@gmail.com), Адреса (Test), Град (Test), Поштенски број (Test), Држава (Северна Македонија), Контакт телефон (Test). There are radio buttons for 'Same as above' (selected) and 'Алтернативна адреса'. At the bottom left is a 'Назад' button. At the bottom right is a 'Следно' button circled in red.

Product details on the right: C21RJAN Вградена плоча со керамичка површина, 3 kW (C21RJAN/BOL). Датум на купување: Продавница / Веб-продавница: Samsung web. Продолжена гаранција - 5 години гаранција. A message at the bottom says: 'Ние автоматски ги зачувуваме вашите внесени податоци. Нема повеќе време сега?' with a 'Продолжи податоци' button.

12. Во овој чекор ќе Ви биде прикажана Вашата пријава, односно сите податоци што сте ги внеле во пријавата за да можете да ги проверите уште еднаш и да ги коригирате во случај на грешка. По проверката, кликнете на опцијата „Следно“ во долниот десен агол.

13. Кога ќе кликнете на „Следно“ во чекор 12. значи дека успешно сте се регистрирале и на екранот ќе се прикаже следново:

Samsung - Продолжена гаранција

Детали за купување — Детали за производот — Рецензија — Прикачувајте датотеки — Лични податоци — Резиме — 7 Да се потврди

Ви благодариме за учеството во оваа промоција.

Наскоро ќе добиете е-пошта со повеќе информации за вашата апликација.

Назад на промоции